

НА ПАТОТ ЗА МАКЕДО

Господинот Владо Бучковски е личност која во моментов се наоѓа на една од најклучните политички функции во државава - претседател на Владата на Република Македонија.

На 2.12.1962 година во Скопје е заведен во Книгата на родените. На Правниот факултет при Универзитетот "Кирил и Методиј" - правосудна насока дипломира во 1986 година, а во 1991 година магистрира на тема "Начелото на консенсуалност во Римското и современото облигационо право". Во 1998 година докторира на тема "Римско и современо заложно право".

Господинот Бучковски има богато работно искуство.

Од 1987 до 1988 година работи како стручен соработник во Собранието на Република Македонија, а од 1988 до 2002 година како наставник, соработник, помлад асистент и асистент на Правниот факултет во Скопје. Во 2003 година е избран за вонреден професор на овој Факултет.

Политичката кариера на господинот Бучковски бележи нагорна линија. Во 1999 година е потпретседател на ЦО на СДСМ. Во периодот од 1998 до 2000 година е член на Државната изборна комисија, а од 2000 до 2001 година е претседавач на Советот на град Скопје.

Од 13 мај до 26 ноември 2001 година тој е министер за одбрана во широката коалициона Влада. Од 1.11.2002 година Бучковски е член на Владата на Република Македонија, во која ја извршува функцијата министер за одбрана.

На 15.9.2003 година станува претседател на Правниот совет на Владата.

На 26 ноември 2004 година е избран за лидер на СДСМ. Истиот ден му е доверен мандатот да формира нова Влада по оставката на претходниот премиер.

За случувањата во државава, кои се однесуваат на општествените, политичките, економските, безбедносните прашања, тој има свој став...



■ Разговорот го водеше: Силвана БЛАЖЕВА



Господине Бучковски, по неколкумесечно водење на Владата на РМ, најавивте реконструкција. Имено, од сегашните министри, некои ротираа од еден во друг ресор, беа именувани двајца-тројца нови, но всушност тоа е кадарот на Владата кој Вие го наследивте од претходниот премиер. Во својот тим вклучивте и еминентни имиња од областа на бизнисот, како и економски стручњаци од светски ранг. Дали најавената реконструкција претставува вообичаена практика или се работи за незадоволство од постигнатото со овој состав?

БУЧКОВСКИ: Уште при самото формирање на оваа Влада, мојот цврст став беше дека секаде каде што работите нема да се одвиваат по зацртаниот план и програма, тие ќе се менуваат без оглед на тоа дали цената на промените ќе биде смена на министерот на ресорот во кој проблемите и слабостите се појавуваат. Имено, реконструкциите во Владата на Република Македонија не се невидена практика во досегашниот период на постоење на современата ма-

НСКИОТ УСПЕХ РЕФОРМИ ИЛИ "БУМ" ВО ВЛАДАТА!





кедонска политичка сцена. Сите тие реконструкции имале заеднички именител, а тоа е податокот дека секаде каде што работата стагнира, се прават измени, се разбира, од афирмативен и конструктивен карактер за работата на Владата на Република Македонија. Со последната средба на претседателите на политичките партии кои партиципираат во Владата отпочна првиот круг разговори со коалиционите партнери за владината реконструкција. Со коалиционите партнери се договоривме да се спроведе длабока анализа на работењето на владините ресори, со цел уште поефикасно да работат сите ресори во Владата на Република Македонија. По утврдувањето на слабите точки во работењето во министерствата, во претстојниот втор круг на разговори на политичките партии во владината коалиција ќе се пристапи кон утврдување на ресорите, кои евентуално ќе бидат реконструирани од страна на претседателот на Владата на Република Македонија. На средбата беше нагласено дека во претстојниот период, во работењето на владиниот кабинет, покрај на спроведувањето на годишната програма на Владата на Република Македонија, акцент ќе биде ставен на стратешките приоритети на Република Македонија во делот на интеграциите во Европската унија и во НАТО, како и натамошна динамична имплементација на економската програма на Владата на Република Македонија, со цел да се продолжи со добивањето позитивни економски ефекти и резултати во земјава. Инаку, она што сега можам да го кажам е дека нема да има промени на ресорите меѓу партиите во владината коалиција.





Ако се потсетиме на Вашето експозе во Собранието, прво на што ни оди мислата е економскиот бум. Граѓаните прашуваат конкретно: кој е тој, со што резултираше, а ако изостана - што е причината за продлабочената криза во сферата на финансиите?

БУЧКОВСКИ: Последните показатели и анализи покажуваат дека Македонија сега станува потенцијална атрактивна бизнис дестинација, затоа што има безбедносна и политичка стабилизација. Ефектите можеме да ги очекуваме на крајот од оваа и на почетокот од следната година. Како мошне важен услов за подобрување на климата во државата би ги посочил потпишувањето на договорот со ММФ, аранжманот со Светска банка и најмногу подобрувањето на кредитниот рејтинг. Тоа покажува дека сме на вистинската насока. Ние го добивме договорот со ММФ, бидејќи ги убедивме дека независно што влегуваме, условно речено, во последната година од мандатот пред парламентарните избори во септември 2006 година, ќе ги продолжиме структурните реформи. Имаме аранжман за три години. Економскиот бум воопшто не е изостанат ако се земе предвид здравата логика дека секој еден бум не се случува преку ноќ, туку тоа треба да е резултат на многуте активности кои ги презема Владата, а кои како ефект треба да го донесат тој, како што велите вие, бум. Оваа Влада, секако транспарентно, секоја преземена активност ја води кон трасираниот пат, кој е изнесен во

експозето. Реформите во општествените сегменти, кои се во својот продлабочен процес, ги покажуваат ефектите. Во првиот квартал од 2005 година на годишно ниво македонската економија оствари пораст од 2,7 отсто. За разлика од минатата година кога индустриското производство имаше негативна вредност во сите четири квартали, во првите три месеци од годинава токму индустријата беше главен двигател на растот, со реализиран пораст од 4,7 отсто. Рестартирањето на дел од капацитетите во челичната индустрија, позитивните резултати во текстилната индустрија, хемиската, индустријата за градежни материјали и производството на електрична енергија, како и подобрувањето на вкупната бизнис клима, имаа придонес врз растот на вкупната индустриска активност. Индустриското производство во мај годинава на годишна основа бележи пораст од 15,8 проценти. Растот на производството е резултат на интензивната активност во 17 од вкупно 24 индустриски гранки. Кога овде ќе се додаде фактот дека бројот на невработените во Република Македонија кон крајот на јуни изнесува 374.279 лица, што говори за намалување на невработеноста, може слободно да изнесеме заклучок за исклучително позитивни ефекти и резултати во македонската економија.



 Македонскиот сон сега се нарекува ЕУ и НАТО. Реално, имаме ли шанси да се вклучиме во привилегираните, ако сè погласно се слуша дека и покрај нашите заложби за спроведување на барањите реформи, тие сепак заткулисно ги затвораат своите граници поради интензивирањето на глобалниот тероризам, кој влијае на европската и на светската политика?

 Тесно грло во општественото живеење на државава е повеќегодишната криза во безбедноста на Македонија, која почна со барањето на некакви човекови права, а се преточи во Рамковен договор, за денес да резултира со Кондово... Во различни сегменти, Вие секогаш сте биле активен учесник во власта. Зошто денес се случуваат одредени слични појави за кои објаснувањата се неприфатливи за широката јавност?



БУЧКОВСКИ: Моментно балканските држави се во своевиден страв поради стагнацијата со Европскиот устав и проблемите околу функционирањето на ЕУ. Мислиме дека Унијата и во минатото покажа дека има доволно внатрешна сила за да се справи со секакви предизвици. Таа е економска, социјална, технолошка, културна, психолошка и духовна целина. Значи, по ниедна компонента иднината на ЕУ не може да биде песимистичка. Оттука, сигурни сме дека процесот на проширувањето е природно толку колку што е природна Европа како географска целина. Република Македонија покажа доволен виталитет во

БУЧКОВСКИ: Можам сосема одговорно да тврдам дека нештата имаат свој позитивен еволутивен од и Република Македонија е безбедно стабилна и нема опасност од нејзина дестабилизација. Првиот апел за решавање на проблемот со Кондово го упати лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој побара Агим Красниќи да им се предаде на истражните органи, ветувајќи дека на тој начин може да се решат проблемите, а не со закани за употреба на оружје. Уште еднаш нагласувам дека додека јас сум на чело на Владата, нема да се избегнува со политички средства да се решаваат и безбедносни прашања. Сепак, според уставноста и законите. Медиумската офанзива која се создаде околу овој случај и испукувањето на овој балон на ваков начин некому не му оди по кејф. Некој сакаше да биде искористена друга ситуација. Дали треба повторно да имаме војна како во 2001 година, не одговорија од ВМРО-ДПМНЕ, ниту еден од опозицијата.

исполнувањето на критериумите за интегрирање во ЕУ. Поддржувањето на Република Македонија на патот кон членството на ЕУ е од геополитичко и безбедносно значење за целиот регион. Со признавањето на Република Македонија на статусот "држава кандидат", ќе му се испрати јасен сигнал на целиот Балкан дека иднината треба да ја гледа во ЕУ. Со тоа значајно ќе се обесхрабрат ирационалните фактори на Балканскиот Полуостров, кои ги злоупотребуваат етничките чувства. Објективната реалност е тоа што на Република Македонија, поради многуте специфики кои ги има, ѝ е потребна позначајна поддршка од Унијата за полесно да се справи со последиците од економските и од политичките реформи, а и со стекнување со посилен капацитет за исполнување на стандардите кои произлегуваат од Копенхагенскиот документ. Република Македонија сега е добар пример за стабилност и за етничка толеранција во регионот. Имплементацијата на охридскиот Рамковен договор, како важен документ, е завршена. Но, неопходно е и натаму да ја одржиме динамиката на реформите во институциите на државата, особено



Меѓународната комисија за Балканот го објави својот извештај за состојбите на Балканскиот Полуостров. Делот кој ѝ е посветен на Република Македонија се наслонува како "Тајната на македонскиот успех". Нашата тајна се состои само во упорната работа, етничката толеранција, регионалната соработка и внатрешната демократизација. Ние мораме, не само да истраеме на патот кон Европската унија и Северноатлантската алијанса како наши стратемиски ориентации, туку и да разбереме дека на тој пат нè чекаат реформи во системот. Но, и на нас самите, на нашата свест за Македонија. Реформите можат да се прават на еден или на друг начин и во таа смисла добро е да имаме различни видувања и модели, но како и за стратемските прашања, недвосмислен консензус е потребен и за ставот дека длабоките реформи кои се во тек се неопходност, и тој дел би требало да го ставиме надвор од политичката битка. Ние мораме да се поставиме максимално строго и кон преземените обврски, како и во однос на сите стандарди на Европската унија и НАТО, кон кои се стремиме.



Според Уставот на РМ, политиката е одвоена од религијата - Црквата. Вие како премиер се најдовте на истурена позиција - посредник во спорот меѓу МПЦ и СПЦ. Тоа е неблагодарна задача, особено во поглед на тоа што покрај високите црковни великодостојници, на оваа тема Ве повикуваат и државници. На кој начин ќе ги релативизирате сегашните напнатости, ако морате да ги враќате на претходното ниво во моментот за ладените меѓудржавни односи со северниот сосед?

во јавната администрација и во судството. Владата прави огромни напори за привлекување на странски инвестиции и економски развој на државата. Интензивно работиме и во процесот на апроксимација на домашното законодавство со она на ЕУ. Република Македонија е во потрага за излез од постојната економска состојба, потоа како да се намали невработеноста, како да се справи со организираниот криминал и корупцијата, а по напорите како да се зголемуваат директните странски инвестиции и сл. Но, во овие залагања на државата ѝ треба помош од ЕУ. Неминовно е потребно поинтензивно да се пренасочува балканската политичка енергија кон европските стандарди. Логично дека во овој контекст Република Македонија е подготвена за еден подинамичен план од страна на Европската унија за довршување на процесот на стабилизација и комплексна реформа. Пред некое време




Опозицијата најави протестен митинг за 15 септември. Значи ли тоа вовед во отпочнувањето на процесот на организирање предвремени парламентарни избори, за кои е евидентно дека нема подготвеност ниту во позицијата ниту во опозицијата, ако се има предвид дека не е договорен избирачкиот модел?



БУЧКОВСКИ: Неразбирливо е тоа што ВМРО-ДПМНЕ датираат на сопствениот пораз на последните парламентарни избори го определи за датум кога треба да организира митинг, тој може да претставува парастос на поразот. Инаку, протестот е загарантирано право согласно Уставот и што би правела некоја опозициона партија ако не организира митинзи. Проблемот не е тоа. Голема штета на Република Македонија ѝ создава деструктивното дејствување на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ. Инаку, на вашето прашање дали се подготвуваат предвремени избори - мојот одговор е не.


БУЧКОВСКИ: Македонската православна црква денес се наоѓа пред нови искушенија. Сите напади за оспорување на правото на автокефален статус на Македонската православна црква, продолжителка на Охридската архиепископија, се од политички и нецрковен карактер. Во последниве две писма до Вселенскиот патријарх Неговата Светост Вартоломеј, во координација со поглаварот на МПЦ Неговото Блаженство Г.Г. Стефан, побарав посредништво од Вселенскиот патријарх, охрабрувајќи ги двете страни на поттикнување на дијалогот меѓу МПЦ и СПЦ, затоа што верувавме дека не се исцрпени сите иницијативи, а сè со цел да се побуди духот на дијалог. Но, за жал, на мислење сум дека со последниот ерархиски акт на СПЦ се загрози односот на доверба со МПЦ, се оневозможи дијалогот и се продлабочи црковната криза. Со последниот повик на Неговата Светост Вартоломеј за враќа-




 Какъв став имате во однос на ова круцијално прашање како претседател на една од најголемите македонски партии - СДСМ?

БУЧКОВСКИ: Имплементацијата на Рамковниот договор ја приближи Македонија до ЕУ, поради што со право треба да се очекува позитивен одговор од Брисел на апликацијата за членство во Унијата. Денес се гледаат придобивките од потпишувањето на Рамковниот договор. Дефинитивно неговата имплементација ја приближи Република Македонија до ЕУ. Пораката на пријателите од ЕУ дека патот на Македонија до Брисел води преку Охрид, се покажа добронамерна и издржана. Реално, сега со право очекуваме сè ова што го направивме да биде вреднувано на вистински начин од ЕУ и тоа да се покаже во позитивното "ави" кое се подготвува за нашата држава. Од имплементацијата на Рамковниот договор преостана само уште обврската кон раселените лица.


ње на преговарачка маса на архијерејите на двете помесни и сестрински цркви, се поттикна мирна иницијатива за надминување на меѓусебниот спор. Но, меѓу двете страни, на таа иста маса треба да посредува трета неутрална страна. На севкупната јавност ѝ е познато дека МПЦ, исто како и светата Христова Велика Црква, прифаќаше посредништво во преговорите и трилатерални средби, а СПЦ досега го отфрлаше овој принцип во разговорите, заради што не изненадува и нивниот неуспех. Инаку, односите меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора не смеат да бидат оптоварени од спорот меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква, имајќи ги предвид традиционално добрите односи меѓу двете држави и двата народа.

 Нè поттикнуваат да бараме решение за нашето уставно име, а генералниот став на Македонија е познат...


БУЧКОВСКИ: Во врска со спорот со Грција околу употребата на уставното име на Република Македонија, разговорите се во фаза во која треба да се најде заеднички прифатливо решение. Нашиот став е непроменет. Ние прифаќаме да се интензивираат разговорите во Њујорк, поаѓајќи од принципот за двојната формула.

 Четиринаесет години самостојност за држава чие вековно постоење датира од времето на антиката, дочекавме да ја имаме, но како сè уште да е оспорувана во поглед на името, нацијата, јазикот, културата, историјата. Всушност, во прашање се доведува идентитетот на македонскиот народ. Каде и каква е силата на македонската надворешна политика да се справи со негаторите, односно како да се дефинира внатрешната политика?

БУЧКОВСКИ: Како резултат на активната надворешна политика, Република Македонија ужива исклучителна поддршка. Инаку, внатрешната политика на земјата е јасно дефинирана и нема место за било какви негирања на македонското постоење, развој и интегрирање во семејството на европските демократии.

 Прикриениот притисок од надвор и од внатре, како и различното толкување на Рамковниот договор од страна на Македонците и на Албанците, на Македонија ѝ создава иднина како на бинационална држава.



 Не бевте задоволни од постигнатите резултати на локалните избори. Тоа го поттикна партиското раководство да заземе заеднички став за промена на пониските ешалони во партијата. Дали очекувате овие нови лица да ги консолидираат позициите на социјалдемократите меѓу избирачите?

БУЧКОВСКИ: Напротив. Според бројот на градоначалниците и на советниците во општините, коалицијата "За Македонија заедно" беше победник на локалните избори. Тоа претставува поттик уште повеќе да ги зајакнеме сопствените редови во партијата. Во СДСМ заврши изборот на раководствата на општинските организации со кои ќе влеземе во кампања и нова изборна победа на парламентарните избори во 2006 година.